

Бесплатен примерок

ОПШТИНА АЕРОДРОМ



| Број 83 | Година XIII | јули - декември 2018 г. | Весник на Општина Аеродром

Тринаесет години со
„АЕРОДРОМ“



**3.500 ДЕНАРИ ЗА
СЕКОЕ ПРВАЧЕ!**

ТРИНАЕСЕТ ГОДИНИ СО „АЕРОДРОМ“	3
АКТИВНОСТИ	4 - 11
ЕКОЛОГИЈА	12 - 17
ОБРАЗОВАНИЕ	18 - 19
ЖИВОТ	20 - 21
СПОРТ	22 - 23
ЗДРАВЈЕ	24 - 25
ТЕАТАР	26
ЗАБАВА	27
СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ	28 - 29
ПИСМА	30
ИНФО	31

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ:

- Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот
- Одделение за урбанизам – понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот
- Комунално одделение – понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и петок од 08:30 до 09:30 часот

Првиот број на весникот „Аеродром“ излезе во јуни 2006 година
Весникот излегува како двомесечник

Редакција

д-р Маја МАНЧЕВСКА
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА
м-р Александра МИЛЕВСКА-ПЕТРОВСКА
Ивана ЈОВАНОВИЌ-АЦКОВСКА

Уредува

Одделение за односи со јавност и развој и поддршка на интегралниот информациски систем

Лектор

м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Дизајн

Европа 92 - Кочани

Фоторепортер

Томислав Атанасовски

Издава

Општина Аеродром

Градоначалник

Златко Марин

Печати

Европа 92 - Кочани

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516

факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk

www.aerodrom.gov.mk

Адреса:

Јане Сандански 109 Б,
1000 Скопје

ТРИНАЕСЕТ ГОДИНИ СО „АЕРОДРОМ“

Почитувани читатели,
Пред точно 13 години, точно во јуни 2006 година, Општина Аеродром го објави првиот број на весникот „АЕРОДРОМ“.

Оттогаш, секое семејство во Општина Аеродром на врата добива бесплатен примерок од општинскиот весник, кој со текот на времето стана препознатлив за жителите на Аеродром. „АЕРОДРОМ“ стана мост меѓу граѓаните и локалната власт.

Имено, целта на весникот „АЕРОДРОМ“ беше и остана преку своите содржини да ја доближи Општината до вас граѓаните и до вашите потреби, да ви ја стави на увид својата работа, но и да се обидеме со ваша помош интерактивно преку отворените рубрики со вашите предлози, сугестии,

пофалби и критики заеднички да креираме подобри услови за животот и Аеродром да го направиме подобро место за живеење.

Весникот на почетокот излегуваше еднаш месечно на 24 страници, а од 2009 година почна да се печати на секои два месеци, но со зголемен број страници. На овие 32 страници читателите имаат можност да прочитаат не само за активностите на Општината, туку и текстови од различни области интересни за секоја возраст и сечиј вкус.

Весникот „АЕРОДРОМ“, исто така, може да се прочита во електронска верзија на општинската интернет страница aerodrom.gov.mk, поточно на линкот aerodrom.gov.mk/vesnik/vesnik. Дополнително ве известуваме

дека ова е последниот број на весникот што ќе го добиете во оваа форма. Во следниот период ќе продолжиме да работиме на освежување на форматот и креирање нова форма на комуникација. Наша цел е да ги подобриме стандардите и содржините и во нивното уредување да ве вклучиме вас - граѓаните на оваа општина.

Ве охрабруваме и понатаму да ни возвраќате со свои писма до Редакцијата, коментари, забелешки, предлози и идеи, зашто ние настојуваме да останеме ваш „урбан“ сервис.

Со почит,
Редакција на весникот „АЕРОДРОМ“





ОПШТИНА АЕРОДРОМ ДОДЕЛУВА ПО 3.500 ДЕНАРИ ЗА СЕКОЕ ПРВАЧЕ

Општина Аеродром за првпат оваа година доделува по 3.500 денари за секој првоодделенец. За оваа цел, општината има издвоено 2.800.000 денари од сопствениот Буџет.

„Целта на овој проект е да се олеснат трошоците на родителите за новиот ученик во семејството. На овој начин ги враќаме парите назад кај граѓаните, овозможуваме пријатен почеток на првата учебна година и подобри услови во образовниот процес за секое дете“, изјави градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин.

Од 20.6.2018 година родителите на сите првачиња запишани во едно од училиштата на територијата на Општината можат да поднесат барање за еднократната парична помош најдоцна до 31.8.2018 година.

Образецот за барањето за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 2018/2019 година на подрачјето на Општина Аеродром може да се подигне во Општината или да се симне од општинската интернет страница (www.aerodrom.gov.mk) во менито за формулари или, пак, директно преку линкот (<http://aerodrom.gov.mk/dokumenti/formulari>).

Барањата можат да се поднесат во Општина Аеродром секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот во канцеларија број 19, а исплатата на паричните средства е предвидена околу почетокот на учебната година.

Во прилог на барањето потребно е да се достават следните документи, кои треба да се оригинал, на увид, а не копија:

1. Потврда за запишан ученик во прво одделение во учебната 2018/2019 година заверена од основно училиште од територијата на Општина Аеродром
2. Оригинал извод од матичната книга на венчаните (за родителите/старателите на првачето) на увид
3. Оригинал извод од матичната книга на родените (за првачето) на увид
4. Важечки лични карти од двајцата родители, за идентификација од која се видни податоците за живеалиштето во Општина Аеродром на увид
5. Трансакциска сметка од примателот на паричната помош (на еден од родителите/старателите) на увид



Дванаесеттата ноќ спроти водици



Једваносимсобоакаломистобо



Од доделувањето на наградите



Стендап со Марјан Ѓорѓиевски



СИНИОТ ПОРТОКАЛ



Од доделувањето на наградите



Од доделувањето на наградите



Умри машки



Тоби



Госпоѓа министерка



Кидај из моје кухиње

Петти Меѓународен фестивал на комедијата под отворено небо

ДОДЕЛЕНИ 7 НАГРАДИ НА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“

Од 18-ти до 23-ти јуни под отворено небо на сцената поставена во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ се одржа петтиот Меѓународен фестивал на комедијата „Гола месечина“, во организација на Театар Комедија и Општина Аеродром.

На фестивалот беа претставени 8 претстави од Македонија и земјите од регионот, од кои една стендап-комедија на Марјан Ѓеорѓиевски, една детска претстава „Тоби“ на Театарот за деца и младинци од Скопје и 6 комедии, кои се натпреваруваа за награда.

Наградата Гран при за најдобра претстава ја доби „Једваносимсобоакаломистобо“ на сараевскиот воен театар САРТР. Режисерот на истата претстава Алеш Курт ја доби наградата за најдобра режија.

Наградата за најдобра маш-

ка улога му се додели на Фаик Мефаилоски за ликот на Ерџан во претставата „Синиот портокал“ на велешкиот театар „Џинот“, а за најдобра женска улога на Сања Крстовиќ за ликот на Живка во претставата „Госпоѓа министерка“ на Народниот театар од Ниш.

Награда за најдобра епизодна улога ѝ беше доделена на Анета Томашевиќ за улогата госпоѓа Потер во претставата „Кидај из моје кухиње“ на шабачкиот театар.

Оваа година за првпат беа доделени и награди за костимографија, која ја доби Елена Дончева за претставата „Дванаесеттата ноќ (спроти Водици)“ на народниот театар „Антон Панов“ од Струмица и за млад актер, која ја добија Ефтим Трајчев Ѓаурски од народниот театар од Штип за улогата во претста-

вата „Умри машки“ и на Давор Сабо од сараевскиот воен театар „САРТР“ за улогите во претставата „Једваносимсобоакаломистобо“.

Изборот на победниците го направи меѓународна тричлена жири-комисија во состав Иван Лео Лемо како претседател, Магдалена Ризова Черних и Љупчо Петрушевски како членови.

Општина Аеродром за организирање на овој фестивал додели финансиски средства во износ од еден милион денари, а исто така и логистички ја поддржа манифестацијата. И оваа година „Гола месечина“ успешно придонесе за збогатување на културниот живот во општината и ги анимираше граѓаните во текот на летниот период, кои покажаа огромен интерес за претставите.



САНАЦИЈА НА ДЕТСКИТЕ И СПОРТСКИТЕ ИГРАЛИШТА



Општина Аеродром на 2.5.2018 година ја почна пролетната акција за санација на детските и спортските игралишта, како и на клупите, кантите и другата урбана опрема на нејзина територија.

Во акцијата се опфатени сите игралишта, според претходно утврден план и динамика. Одржувањето на детските игралишта почна од населбата Мичурин, санацијата на спортските игралишта од населбата Ново Лисиче, а обновувањето на урбаната опрема од населбата 13 Ноември.

Општина Аеродром за оваа намена од Буџетот издвои 4 милиони и 800 илјади денари.



Гумена подлога за поголема безбедност на дечињата и обнова на реквизитите

ПОСТАВЕНА НОВА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ПРЕД ДВЕ УЧИЛИШТА



Неодамна беа поставени легнати полицајци пред основните училишта „Блаже Конески“ и „Александар Македонски“ и клонот „Сонце“ на детската градинка „Буба Мара“ во Реонски центар за поголема безбедност на учениците, како и на другите учесници во сообраќајот. Освен легнатите полицајци поставени се и сообраќајни знаци за предупредување, односно улицата пред училиштето е целосно обележена со вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација.

Во претстојниот период ќе се поставува вертикална и хоризонтална сигнализација и пред основното училиште „Браќа Миладиновци“ во населбата Острово.

Општина Аеродром за овој проект од својот Буџет издвои околу милион денари.



Кампања за превенција од кражби во летниот период

ЗАЕДНО ДО ПОГОЛЕМА СИГУРНОСТ



Општина Аеродром на 8.5.2018 година пред ТЦ „Капитол мол“ го промовираше проектот „Заедно до поголема сигурност“, за превенција од имотни деликти и кражби во летниот период, кој се организираше во соработка со полициската станица „Аеродром“, СВР Скопје и „Капитол Мол“.

Целта на проектот беше да се информираат граѓаните како да

се заштитат од кражби, со што ќе се подобри безбедносната состојба на територијата на Општината и Град Скопје. Во рамките на проектот пред ТЦ „Капитол мол“ беше поставен информативен пункт, на кој полициски службеници делеа совети и одговараа на прашања од граѓаните. Оттука се делеа и пропаганден материјал и препораки

за спречување кражби во станови, куќи и возила.

Преку едукацијата на граѓаните се подигнува свеста за преземање соодветни мерки за самозаштита од провални кражби. На овој начин се зголемуваат безбедносните мерки и безбедносната култура и се интензивира соработката меѓу граѓаните и полицијата.



БИДЕТЕ ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ „ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИ“!

„Гаранцијата за млади“ нуди низа мерки за помош при вработување или доквалификации на младите до 29 години. Проектот е наменет за лица, кои се невработени, веќе го завршиле своето образование (средно училиште или факултет) и не се пријавени во АВРМ.

Доколку сте заинтересирани за вклучување во „Гаранцијата за млади“ пополнете ја оваа апликација: <https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeBI1tkYovuVEr1SQ.../viewform> и ќе ве контактираат теренските работници. За Општина Аеродром задолжени се Елисавета Булоска и Мила Карадафова, кои можете да ги контактирате на 078 517 189 или 078 370 987. За дополнителни информации обратете се на info@nms.org.mk.

Проектот „Гаранција за млади“ е активна мерка за вработување реализирана од Министерството за труд



и социјална политика, Агенцијата за вработување и Националниот младински совет на Македонија.

Повеќе информации на следниот линк: <http://aerodrom.gov.mk/vest/1896>.

СРЕДБА СО ЖИТЕЛИТЕ НА ТАБАК СИТИ



Градоначалникот на Општина Аеродром на 8-ми мај оствари средба со жителите на Табак сити, на која тие ги посочија проблемите со кои се соочуваат.

Тука нема основна инфраструктура, атмосферска канализација, ниту соодветно просторно уредување. Како локална самоуправа идните активности ги планираме во соработка со граѓаните и водејќи се од нивните потреби.

Токму затоа, на средбата беше договорено претставници од населбата Табак сити редовно да ја посетуваат Општината и директно да учествуваат во приоритетите при уредувањето на своето маало.

ПОМОШ ЗА САНИРАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ПОЖАРОТ



Екипи на Општина Аеродром веднаш излегоа на терен во помош на жителите, во чиј подрум избувна пожар, поточно во подрумската просторија на зграда број 10 на улицата „23 Октомври“ во населбата Острово, помагајќи во расчистувањето. Исто така, на последната

седница на Советот, Општина Аеродром додели 30 илјади денари како помош за санирање на последиците од пожарот.

Општина Аеродром воведо и нови механизми со јасни критериуми за доделување парична помош за полесно надминување на



штетите нанесени од пожарите. На овој начин Општината ги помогна и семејствата од опожарените куќи од населба Лисиче. Продолжуваме со креирање нови механизми за помош на оние на кои им е најпотребно.



ПРЕД ТЦ „БИСЕР“ ПОСТАВЕН ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ „СИТИ ТРИ“ КАКО ЗАМЕНА ЗА 275 ДРВЈА

На 26.6.2018 година пред трговскиот центар „Бисер“ во Аеродром беше поставен прочистувач на воздух „сити три“ (City Tree), чија структура е составена од мов со ефект како 275 дрвја.

Инсталацијата, која е донација од осигурителната компанија „Триглав“ во партнерство со организацијата „Еко – свест“, има за цел да го ублажи проблемот со загадувањето. City Tree претставува биолошки филтер, којшто го прочистува воздухот од штетни материи, како азотни и сулфурни оксиди, јаглерод диоксид и моноксид и ги отстранува тешките метали.

На официјалното поставување на инсталацијата присустваа градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин, главниот извршен директор на Триглав Осигурување, Ѓорѓе Војновиќ и извршната директорка на Еко-свест, Ана Чоловиќ Лешоска.

„Поставувањето на овој биолошки филтер има за цел да ја подигне јавната свест и да нè потсетува дека сите треба да бидеме активни чинители за чиста животна средина. За него ја одбравме токму оваа локација, како една од најфреквентните за моторни возила, но и за пешаци“, изјави градоначалникот Марин.

Тој додаде дека долгогодишниот проблем со загадениот воздух за жал нема брзо решение, но оти Општина Аеродром посветено работи во таа насока.

„Така, буџетот за заштита на животна средина го зголемивме за 20 пати во споредба со минатата година, односно алоциравме околу 300.000 евра за заштита на животна средина. Борбата за почист воздух е моја лична заложба и еден од основните приоритети на оваа локална самоуправа. Во рамките на предвидените мерки се стремиме да поттикнеме и вакви иновативни решенија“, додаде Марин.



ПОЧНА ИЗГРАДБА НА КОЛЕКТОРИ ЗА СОБИРАЊЕ УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ

Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин, на 13.6.2018 година присуствуваше на одбележување на почетокот на изградбата на нов колектор во Ново Лисиче, на брегот на реката Вардар. Овој колектор е предуслов за изградба на главната пречистителна станица за отпадни води за Град Скопје.

Основната цел на проектот, кој ќе се реализира во три фази, е чист Вардар и чиста животна средина. Инвестицијата е финансирана со средства на Европската Унија во износ од над девет мили-

они евра и кофинансирана со 15 проценти од Буџетот на Република Македонија. Градежните работи се реализираат во рамките на ИПА 2 проектот „Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадните води во градот Скопје“.

Станува збор за изградба на колектор на десниот брег на реката Вардар во должина од 3,4 километри и тоа од булевар „Србија“ до Железничкиот мост, при што во него ќе се влеваат отпадните води од постојната пумпна станица „Горно Лисиче“, потоа изградба на колектор на левиот брег на ре-

ката Вардар во должина од 4,5 километри од точката на моментното празнење на постојната канализациска мрежа до железничката пруга. Исто така, се предвидува и изградба на колектор од пумпната станица „Макошпед“ до поврзувањето со новиот главен колектор на левиот брег на реката Вардар.

Инвестицијата е финансирана со средства на Европската Унија во износ од над девет милиони евра и ко-финансирана од Буџетот на Македонија во висина од 15 отсто, а предвидено е да заврши во февруари 2020 година.



БРЗО И ЕФИКАСНО САНИРАНИ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД НЕВРЕМЕТО

Невремето проследено со дожд, силен ветер, град и грмотевици што на 9-ти јуни го зафати скопското подрачје, не ја заобиколи ни Општина Аеродром.

Комуналната служба на Општина Аеродром, заедно со јавните претпријатија на Град Скопје веднаш се зафатија со санирање на штетите од силното невреме. Ги расчистуваа паднатите и скршени дрвја, гранки во блоковското зеленило и во парковите, пешачките и велосипедските патеки. Поголемите зафати се завршија веќе наредниот ден. Пријавени беа паднати покривни конструкции, канделабри, дрвја и билборди на повеќе локации.



Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин и другите општински служби, исто така, излегоа на терен по големото невреме со цел да се детектираат и санираат настанатите штети и поплавени области. Поплавата на булеварот „Јане Сандански“ пред слаткарницата „Палма“ веднаш беше санирана, како и паднатите дрвја детектирани во паркот во Мичурин, на улицата „Бојмија“ и на други локации врз улици и тротари, паднати покривни конструкции, билборди, бандери и електрични кабли, како и настанати штети врз автомобили и приватен имот.

ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ СЕ ВКЛУЧИЈА ВО НАЦИОНАЛНАТА ЕКО-АКЦИЈА

Администрацијата на Општина Аеродром на 5.5.2018 година се вклучи во големата еко-акција, која се организираше во најголемиот дел од општините во нашата држава. Вработените во Општината, заедно со сезонските работници, дадоа свој придонес за почист Аеродром.

Акцијата, која вклучи метење, собирање хартија и косење, се спроведе во сите делови од Општината. Почетните пунктови беа во населбите Лисиче и Мичурин, како и пред општинската



зграда, а оттука акцијата продолжи кон околните населби.

Заложбата за почиста и поздрава животна средина останува меѓу главните приоритети на Општина Аеродром. По оваа акција, општинските служби продолжија со тековното одржување на јавните површини.

Апелираме до граѓаните да се грижат за средината во која живеат и да внимаваат каде го одложуваат својот отпад. Заедно да се избориме за чиста и здрава животна средина!



Еко-акција

СОБРАНИ 50 КУБНИ МЕТРИ КАБАСТ ОТПАД

Околу 50 кубни метри кабаст отпад беа собрани во акцијата што од 21-ви до 23-ти мај се реализираше на целата територија на Општина Аеродром.

Акцијата беше спроведена во соработка со јавното претпријатие „Комунална хигиена“, а граѓаните имаа можност да се ослободат од стар и неупотреблив мебел, елек-

трични и електронски апарати од домаќинствата.

Под кабаст отпад се подразбира мебел и делови од мебел, бела техника, електрични апарати за домаќинство (шпорети, ладилници, машини за перење алишта и за садови, бојлери и слични предмети), електронски апарати (компјутери, телевизори, музички системи и сл.), но не

и градежен шут.

Одложувањето кабаст отпад на јавна површина надвор од најавени акции за собирање, е казниво со закон.

Исто така, постои можност ваква услуга граѓаните да добијат и во други денови со одреден надомест, за што подетални информации може да се добијат на дежурниот телефон 0800 222 33.



Потпишан Меморандум за соработка со Институтот „Европа за тебе“

СЕ ПОДОБРУВА КВАЛИТЕТОТ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин, на 22.6.2018 година потпиша Меморандум за соработка со Институтот за европски образовни, социо-културни и економски политики „Европа за тебе“ од Скопје.

Целта е спроведување конкретни проектни активности, истражувања, креирање, развој и промоција на европски образовни, социо-културни и економски политики со што ќе се унапреди образовниот, економскиот, културниот и општествениот статус на граѓаните.

Во рамките на оваа соработка



ќе се организираат заеднички работилници, семинари, обуки, трибини и други форми на активности за зајак-

нување на педагошките компетенции на наставниците, преку развивање на современи интерактивни модели, кои ќе се имплементираат во основното воспитание и образование. На тој начин ќе се унапредува квалитетот на наставата, согласно современите образовни системи и практики.

Преку Меморандумот за соработка со Институтот „Европа за тебе“ Општина Аеродром ќе добие и стручна помош и поддршка за аплицирање и учество во проекти чија цел е унапредување на воспитно-образовните, економските и социо-културните услови во училиштата.

Пофалница на Матеева за најдобар професор по одделенска настава



Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин, на 1-ви јуни оствари средба со професорката по одделенска настава во ООУ „Лазо Ангеловски“, Марија Матеева, која е прогласена за најдобар просветен работник од основно образование на ниво на Град Скопје.

Градоначалникот Марин на средбата ѝ додели пофалница и ѝ посака бројни понатамошни успеси. Професорката Матеева наградата ја доби неодамна од Здружението на просветни работници на Скопје.

„Бубамарите“ го одбележаа Денот на семејството СИТЕ НА ВЕЛОСИПЕД!

На 15.5.2018 година детската градинка „Буба Мара“ со хепенинзи во сите објекти го одбележа својот патронат и Денот на семејството. На детската улица „Тоше Проески“ со различни ритмички игри и песни учествуваа дечиња на возраст од 4 до 6 години, вработени во градинката, како и многу родители.

Годинава, како дел од одбележувањето на роденденот се одржа и акцијата „Сите на велосипед!“, во чии рамки децата од градинките возеа велосипеди на детската улица. Целта на оваа акција беше да се поттикнат децата да возат велосипед, и да се истакне потребата добрите навики да се стекнат за време на раниот детски развој.



Државен натпревар

МАТЕМАТИЧАРИТЕ ОД АЕРОДРОМ ОСВОИЈА ЗЛАТЕН, СРЕБРЕН И 4 БРОНЗЕНИ МЕДАЛИ



На 5.5.2018 година во просториите на Машинскиот факултет и Факултетот за електротехника и информациски технологии се одржа 43-от Државен натпревар по математика за учениците од основното образование, на кој учествуваа 164 ученици од целата држава.

На Државниот натпревар математичарите од Аеродром освоија шест награди и тоа едно прво место, едно второ и 4 трети места, а 7 ученици добија пофалници.



МИА ГАЛОВСКА НАЈДОБРА НА КРОСОТ „ПОЖАРКО 2018“

На кејот на реката Вардар, во близина на СЦ „Јане Сандански“, се одржа единаесеттиот пожарничарски крос-натпревар „Пожарко 2018“ за учениците од осмо и деветто одделение од основните училишта од Градот Скопје.

Најдобра на кросот од Општина Аеродром во конкуренција на категоријата 500 метри женски беше Миа Галовска од ООУ „Блаже Конески“.

Традиционалниот пожарничарски крос се организира по повод 20-ти мај, Денот на пожарничарството во Република Македонија, во организација на Општинскиот противпожарен сојуз „Аеродром“ во соработка со Противпожарниот сојуз на Град Скопје.



Меѓународен фолклорен фестивал во Будимпешта

ВТОРО МЕСТО ЗА „НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ“



Фолклорниот ансамбл „Никола Јонков Вапцаров“ од Лисиче го освои второто место на Меѓународниот фолклорен фестивал што од 8-ми до 18-ти јуни 2018 година се одржа во Будимпешта, достоинствено претставувајќи ја Република Македонија и нејзиното фолклорно богатство.

На Фолклорниот фестивал, кој има натпреварувачки карактер, учествуваа 10 фолклорни ансамбли од Турција, Перу, Полска, Словачка, Романија, Грција, Бугарија, Италија, Чешка и Македонија.



„Никола Јонков Вапцаров“ се претстави со кореографијата „Пијанец“ од авторот Јовица Блажевски. Освојувањето на среброто е големо признание не само за ова културно-уметничко друштво и за Општина

Аеродром, туку и за целата држава, ако се знае дека тие настапуваа рамо до рамо со фолклорните ансамбли великани во фолклорната дејност во држави, кои располагаат со огромно културно богатство.

Инаку, првото место го освои ансамблот на Турција, третото на Перу.

ЈУБИЛЕЈНО 20-ТО GREEN GHETTO ВО АЕРОДРОМ

Оваа година се одржа јубилејното 20-то GREEN GHETTO во Аеродром! Идејата за Green Ghetto потекнува уште од 1998 година. Приказната почна со желбата за дружба и зближување на младите од „зелените згради“. Првиот настан наиде на позитивни критики од граѓаните, па затоа е одлучено дека треба да премине во традиција. Забавата се одржува секоја година во првата недела од јули, во организација на младите од оваа населба. Оваа година Green Ghetto прославија 20 години и се горди на тоа.



МЕЃУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СВ. ТРОИЦА“ ВО ДОЛНО ЛИСИЧЕ

Претседателката на Советот на Општина Аеродром, Ивана Цветковска на 25.6.2018 година во просториите на Општината оствари средба со дел од учесниците на

меѓународниот фолклорен фестивал „Св. Троица“, што годинава по четврти пат се одржа во Долно Лисиче.

Претседателката Цветковска на учесниците им посака пријатен престој во нашата Општина и успешни настапи на фестивалот. Во текот на трите фестивалски вечери публиката можеше да ги проследи настапите на игроорни друштва од Скопје, Неготино, како и на гостите од Полска, Украина, Србија, Бугарија и Косово. Организатор на фестивалот беше културно уметничкото друштво „Гоце Маркоски“ од Долно Лисиче, а Општина Аеродром и оваа, како и изминатите години е покровител на манифестацијата.



ОДБЕЛЕЖАНИ 146 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ЈАНЕ САНДАНСКИ

На 18.5.2018 година Општина Аеродром одбележа 146 години од раѓањето на истакнатиот македонски револуционер Јане Сандански.

На споменикот во истоимениот парк свежо цвеќе положија делегации од Општина Аеродром и Ѓорче Петров, Советот на Општина Аеродром и Советот на Град Скопје, како и други институции и здруженија.

На македонскиот револуционер чест му оддадоа и директорите и други претставници од основните училишта и градинките на територијата на Општина Аеродром. На настанот присуствуваа градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин, секретарот на Општина Аеродром, Пламенка Бојчева, претседателката на Советот на Општина Аеродром, Ивана Цветковска и претседателката на Советот на Град Скопје, Љубица Јанчева.



43-ти карате натпревар „Лорд куп“

МЛАДИТЕ КАРАТИСТИ ИЗВЕДУВАА КАТИ, НО И ЦРТАА ВО ДВОРОТ



Карате купот го организираше карате клубот „Аеродром“, а се натпреваруваа каратисти родени во 2007 година и помлади и тоа во кати поединечно и екипно.

Во рамки на натпреварот на плочникот во дворот на училиштето децата имаа можност да цртаат со креди, при што како највпечатлив цртеж беше прогласено делото на членовите на карате клубот „Куманово 75“, кои се носители на оваа титула две години по ред.



На 19-ти мај 2018 година во основното училиште „Ѓорѓија Пулевски“ се одржа 43-от карате натпревар „Лорд куп“, на кој учествуваа каратисти од 15 карате клубови од Македонија, Србија и Бугарија.

Џудо турнир во Црна Гора

АЕРОДРОМЕЦОТ АНГЕЛОВ ОСВОИ БРОНЗЕН МЕДАЛ



Аеродромецот Ангел Ангелов од клубот „Ипон“ од Скопје го освои бронзениот медал во категоријата до 66 килограми - кадети на меѓународен турнир во џудо што се одржа во Црна Гора.

На турнирот „Трофеј Никшиќ“ учествуваа 260 натпреварувачи од Црна Гора, Србија, Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово и Македонија. На џудистите од клубот „Ипон“ им претстојат неколку месеци напорни подготовки пред почетокот на новата сезона.

СРЕБРЕН МЕДАЛ ЗА АЕРОДРОМЕЦОТ МАРКО

Ученикот Марко Горневски од ОУ „Лазо Ангеловски“, член на кикбокс клубот „Гладијатор“ освои второ место и сребрен медал во кадетска конкуренција на турнирот „Балкан опен“ во Тешањ, БиХ. На балканскиот турнир учествуваа 490 натпреварувачи од 15 држави.



ТУРНИРОТ ВО МАЛ ФУДБАЛ „СКОПЈЕ 2018“ СЕ ОДРЖА ПО СЕДМИ ПАТ

На 12.6.2018 година во преполниот Спортски центар „Ново Лисиче“ се одржа финалниот натпревар на седмиот по ред турнир во мал фудбал „Скопје 2018“ меѓу екипите на Маг Логистик - Компанија Атанасовски.

Во рамките на настанот, градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин, им додели награди на победничките екипи. На финалниот натпревар со резултат од 3 : 0 првото место и награда од 160.000 денари

на турнирот го освои Компанија Атанасовски, а второто место и награда од 80.000 денари му припадна на екипата на Маг Логистик. Третото место, пак, и награда од 40.000 денари освои екипата на ТК Лока Фер Плеј во полуфиналниот натпревар против екипата на Фенербахче Кичево со резултат 3 : 2.

Финалистите, исто така, добија пехари, медали, пригодни награди и признанија. Награди им беа доделени

за најдобар стрелец на турнирот на Игор Стојковски, за најдобар голман на Едо Пелевиќ, како и за најдобар играч на Далибор Јовановски.

На Турнирот во мал фудбал „Скопје 2018“ учествуваа 32 екипи. Турнирот траеше еден месец и го организираше здружението КБС 2012 под покровителство на Општина Аеродром, која го обезбеди наградниот фонд за победниците.



ТРИ МЕДАЛИ ЗА ПЛИВАЧИ ОД ООУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“



На училишното првенство во пливање за основни и средни училишта што се одржа на 17-ти мај 2018 година учествуваа 9 пливачи од ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, од кои тројца освоија медали.

Лука Паргов освои второ место во дисциплината 50 метри делфин во категорија до V одделение, а трето место освоија Нина Карајованова во дисциплината 50 метри слободна категорија до V одделение и Сара Арангеловска во дисциплината 50 метри градно во категорија IX одделение.

Инаку, на првенството настапија 200 пливачи од 60 училишта, а го организираше Училишниот спорт на Македонија потпомогнато од Агенцијата за млади и спорт.

10 ПРИЧИНИ ЗАШТО ВИ ТРЕБА МОРЕ



Летувањето на море прави да ослабете, да го намалите целулитот, да добиете еден куп нови позитивни идеи, но пред сè да се наполните со витамин Д. Сончањето не ни носи само убав бронзен тен, туку и доволни количини витамин Д. За сончање одбирајте ги раните утрински или доцните попладневни часови.

Морскиот воздух и вода се навистина добри како за вашето тело, така и за вашата душа.

Алгите, исто така, се сметаат за извор на здравје и убавина. Го поттикнуваат обновувањето на клетките, го подобруваат изгледот на кожата, го стимулираат метаболизмот, го зајакнуваат имунитетот, спречуваат воспаленија и го топат целулитот.

Морето ги содржи сите елементи важни за нашиот здрав живот – натриум, магнезиум, калциум, калиум, силициум. Морската вода длабоко продира во кожата и со тоа овозможува позитивно делување на минералите и сите други елементи врз нашето тело.



Брановите ослободуваат од стрес. Самиот звук има терапевтско дејство и тоа веќе сигурно ви е добро познато.

Морскиот воздух е богат со негативни јони. Токму тие негативни јони го зајакнуваат имунитетот, ја подобруваат концентрацијата, ја намалуваат несоницата, депресијата и главоболката.


Морето е идеално за спорт. Летувањето покрај море не мора да биде само излежување. Напротив, на плажа може да испробате повеќе спортови и да ги засакате активностите кои претходно не сте ни помислувале да ги правите.



Морето благотворно делува и на астмата и алергиите. Морската сол има антисептички и антихистамински својства заради што е поволна за лицата со астма и алергии. Чистиот морски воздух заситен со негативни јони поволно влијае на дишните патишта кај луѓето кои боледуваат од астма.

Морската вода, исто така, го чисти организмот. Самото пливање во солена вода ги разбива наталожените материји во организмот и го поттикнува нивното лачење.

Морската вода ги ублажува болките од артритис и реума. Ако патите од какви било болки во мускулите и коските, пливањето во солена вода е најдобриот лек.



ТЕАТАР КОМЕДИЈА



„НЕ СЕГА, ДРАГА“ - КОМЕДИЈА НА ЗАБУНИ И СМЕШНИ СИТУАЦИИ



Почитувана аеродромска публика, поветелете во Театар Комедија, ве очекуваме со една современа хит претстава – комедијата „Не сега, драга“ од англискиот комедиограф и актер, Реј Куни. Оваа комедија, во превод, адаптација и режија на Коле Ангеловски, имаше премиера на 27 март 2018 година (на шестиот роденден на Театар Комедија).

„Не сега, драга“ е комедија на забуну, смешни ситуации и интересни карактери. Дејството се одвива во еден хотел, за време на едно пролетно попладне. Приказната е за еден парламентарец од Куманово, кој доаѓа во Скопје на состанок во Собранието, се сместува во хотел и има закажано љубовен состанок со секретарката на претседателот. Меѓутоа, со пратеникот доаѓа и неговата сопруга... и тука почнува хаосот...


Во претставата настапуваат: Атанас Атанасовски – во улогата на пратеникот, Жаклина Петровска – во улогата на неговата жена, додека соработникот на пратеникот, Ѓоре Пиже, го игра Валентин Костадиновски – Тино. Во останатите улоги се: секретарката – Ева Скендеровска, нејзиниот маж – Дарко Вељкиќ, келнерот – Едмонд Сотир, рецепционерката/собарката – Кристина Ласовска, директорот на хотелот е Жарко Димоски, а европратеничката ја игра Тања Мицков.

Драматург на претставата е Дарко Јан Спасов, сценографијата и музичката илустрација ги осмисли и одбра Илина Ангеловска, а актерите за оваа урнебесна комедија ги облече костимографот Раде Василев.

Повеќе за оваа, но и за другите претстави од репертоарот на Театар Комедија може да дознаете на веб-страницата: www.teatarkomediya.mk.



КАКО ДА БИДЕШ СРЕКЕН




ВИЦ НА МЕСЕЦОТ



СЕСТРИЧКА

- Синее, ти купивме сестричка!!!
- Така значи, за глупости имате, а за велосипед не!



Половина од животот човекот го поминува губејќи го здравјето, а другата половина обидувајќи се да го врати.

Леонардо да Винчи

Ако се плашиш – не прави го тоа, ако веќе го правиш – немој да се плашиш!

Арапска поговорка

Ако сакаш некоја работа да биде добро направена, сработи ја сам.

Наполеон Бонапарта

СНД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ



Буба мара во Аеродром - Здравко Тодоров



Авионче и змаеви - Лаки Саздовски



Полжав - Борјан Тодоровски



Невреме во Лисиче - Лео Павловски



Црквата Три Светители во Аеродром - Ксенија Тодорова



Аеродромските полжави по дождот -
Зорица Џорлева



Мајка и син - Емилија Здравковска



Липи во Аеродром - Виолета Тодорова

Драги читатели, Општина Аеродром од поодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии. Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас снимани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот:

vesnik@aerodrom.gov.mk

ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА,
ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ
НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И
ИМЕТО НА АВТОРОТ.

ДУПКАТА НА „СИМЕОН КАВРАКИРОВ“ Е ВЕЌЕ САНИРНА

Почитувани,

Ви се обраќам за да ми дадете писмена информација, кога ќе бидат асфалтирани прекопите на крстосницата меѓу улиците „Коста Новаковиќ“ и „Вангел Тодоровски“ во близина на поликлиниката „Јане Сандански“, ударната дупка на улицата „Симеон Кавракиров“, во близина на ОУ „Блаже Конески“, но и кога ќе биде саниран коловозот на улицата „Васко Карангелевски“ од крстосницата со булеварот „Јане Сандански“ до крстосницата со булеварот „АВНОЈ“, по целата нејзина должина во двете насоки на движење. Веќе подолго време граѓаните се жалат дека си ги уништуваат возилата, возејќи по дупки на коловозот од улиците во Општина Аеродром. Со нетрпение го очекувам Вашиот одговор.

Со почит,
А.Т.

Почитувани,

Прекопите на крстосницата меѓу улиците „Коста Новаковиќ“ и „Вангел Тодоровски“ во близина на поликлиниката „Јане Сандански“ наскоро ќе бидат асфалтирани. Дупката на улицата „Симеон Кавракиров“ е веќе направена, додека улицата „Васко Карангелевски“ е под надлежност на Град Скопје.

Со почит,
Општина Аеродром**ЌЕ СЕ ДИСЛОЦИРА БЕТОНСКИОТ КОНТЕЈНЕР ОД „М.Ш. ШАРЛО“**

Почитувани,

На улица „Методија Шаторов Шарло“ број 7 се поставени контејнери за ѓубре на тркала за да може да се манипулира со нив, што значи подвижни, а пред нив е поставено од фирма за собирање пластика во бетонски обрач контејнер. Тоа е статично бетонско корито на пат, а не е дозволено на фреквентен пат да се намалува широчината. Ниту на тротоарот. Може да се постави на тревнат терен до тротоар и никому да не пречи. Молам итно да се дислоцира бетонското корито од патот. Го загрозува сообраќајот.

Со почит,
С.М.

Почитувани,

Нашите служби веднаш излегоа на терен да ја увидат фактичката состојба, по што е испратен допис до ЈП „Комунална хигиена“ и Град Скопје, под чија надлежност е посочениот контејнер, со барање тој да биде дислоциран.

Со почит,
Општина Аеродром**ЌЕ СЕ УРЕДУВА ЛОКАЦИЈАТА КАЈ „АДОРА“**

Почитувани,

Ве молам за информација дали и за кога е планирано да се уреди со зеленило (трева, дрвја, клупи, фонтани) просторот пред „Адора парк“ 1, 2, 3 зградите? Зградите веќе многу одамна се вселени, а овој простор за кој што пишуваме сè уште е статус кво. Ве молиме што поскоро да се реши ова прашање, за да се разубави и стави во функција овој простор.

Благодарам однапред, поздрав,
Е.Д.

Почитувани,

во текот на наредниот период ќе пристапиме кон уредување на посочената локација.

Со почит,
Општина Аеродром**СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ**

Итна медицинска помош	194
Пожар и елементарни непогоди	193
Центар за известување и тревожење	195
Полиција	192
ПС Аеродром	2432 362, 3142 408

Градинки

Срничка	2455 512
Буба Мара	2434 530

Основни училишта

Блаже Конески	2469 746
Браќа Миладиновци	2460 479
Ѓорѓија Пулевски	2455 510
Љубен Лапе	2450 220
Лазо Ангеловски	2430 324
Димитар Македонски	2440 011
Гоце Делчев	2438 288
Александар Македонски	6152 513

Средни училишта

Владо Тасевски	2464 123
Димитар Влахов	2464 590
Марија Кири Склодовски	2452 189

Библиотеки

Јане Сандански	2466 474
Кирил Пејчиновиќ	2450 449
Рајко Жинзифов	2443 450

Урбани заедници

Бисер	075/316 526
Јане Сандански	075/316 527, 2451 050
Мичурин	075/316 522
Острово	075/316 510
Стар Аеродром	075/316 517, 2468 433
Ново Лисиче	078/371 764
Горно Лисиче Запад	075/316 523, 2438 891
Горно Лисиче Север	075/316 511, 2438 891
Горно Лисиче Југ	075/316 541, 2438 885
Населба Лисиче	075/316 520
МЗ Долно Лисиче	075/316 521, 2792 072

Амбуланти

Јане Сандански	2463 277
Лисиче	2440 810
Пелагонија	2460 478

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Централа	2400 970
Пријавница	2401 511
Контакт со граѓани	2401 555
Локален економски развој	2401 542
Правна служба	2401 556
Човечки ресурси	2401 538
Урбанистички планови	2401 529
Осветлување	2401 533
Комунална инспекција	2401 521
Градежна инспекција	2401 521
Инспекција за домување	2401 521
Инспекција за животна средина	2401 521
Финансии	2401 513
Буџет	2401 536
Сметководство	2401 535
Даноци, такси и други приходи	2401 537
Данок на имот	2401 553
Јавни набавки	2401 548
Образование и култура	2401 517
ИТ	2401 530
Социјална заштита	2401 518
Архива урбанизам	2401 525
Совет на Општина Аеродром	2401 512
Инспекција	2401 522
Животна средина	2401 552
Урбанизам	2401 528
	2401 529
	2401 545
Комунално одделение	2401 532
	2401 534
	2401 540

Јавно осветлување

ЕВН	3205 000
КОД	2672 196

Јавни претпријатија

ЈП „Водовод и канализација“	3073 010
ЈП „Паркови и зеленило“	2464 272
ЈП „Комунална хигиена“	3216 644

Оџачарски услуги	2440 293
Кабаст отпад	0800 222 33

ПРИЈАВА НА КОРУПЦИЈА:**080052222**

ТЕАТАР  МЕДИЈА

ГОЛА МЕСЕЧИНА

МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КОМЕДИЈАТА

